

Известување за концентрација со која Јунајтед Медиа С.ар.л.Луксембург ќе стекне контрола над Дејли Прес ДОО Црна Гора и Телевизија Вијести ДОО Црна Гора (предмет бр. 08-110/2021)

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 06.10.2021 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација која се однесува на стекнување на самостојна контрола од страна на друштвото **Јунајтед Медиа С.ар.л.** (United Media S.àr.l.), со седиште на адреса Пјер Фриден 43, Л – 1543, Луксембург, над **Дејли Прес ДОО Подгорица** (Daily Press DOO Podgorica), со седиште на Плоштад Независност бб, Подгорица, Црна Гора, и над **Телевизија Вијести ДОО Подгорица** (Televizija Vijesti DOO Podgorica), со седиште на адреса Плоштад Независност бб Подгорица, Црна Гора.

Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности:

Јунајтед Медиа С.ар.л. е во крајна сопственост на фондови кои ги советува БЦ Партнерс ЛЛП (BC PartnersLLP), меѓународен инвестициски фонд со седиште во Лондон. БЦ фондовите се исклучиво финансиски инвеститори, т.е. не се вклучени во секојдневните деловни активности на компанијата во која инвестираат, со кои управуваат сопствени одбори на директори.

БЦ Партнерсима регистрирано присуство во Република Северна Македонија преку следните индиректно зависни друштва:

- Тотал ТВ ДОО Скопје, со регистрирано седиште на Булевар ВМРО бр. 3, Центар, Скопје, кое се бави со дистрибуција на медиумски содржини преку DTH техничка платформа, и
- ДИРЕКТ МЕДИА ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на Орце Николов 68/3, Центар, Скопје, кое се бави со маркетиншки дејности.

Дејли Прес ДОО е издавач на независниот црногорски дневник „Вијести“.

Телевизија Вијести ДОО денес претставува еден од телевизиските канали со национална фреквенција во Црна Гора.

Подносителот смета дека како релевантни пазари би можеле да се дефинираат: пазар на производство и емитување на телевизиски канали; пазар на издавање на печатени дневни весници; пазар на услуги на интернет портал со општа содржина; пазар на продажба на простор за огласување во печатени медиуми; и пазар на продажба на простор за огласување на интернет, а имајќи ги во предвид главните деловни активности на целните друштва.

Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната одлука по ова прашање е резервирана.

Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат да се испратат на адреса: ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, Скопје или по e-mail: kzk@kzk.gov.mk и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 10 дена од денот на објавување на ова известување.

14.10.2021 година
Скопје